

Startup Grind Skopje, 21 април

Како да креираш и маркетираш апликација која ќе го освои светот?
Резервирај си место.



SPEAKERS: THE DOXOUT TEAM

- > CREATORS OF SPORTYPAL, THE WORLDS FIRST CROSS PLATFORM MOBILE APP
- > CREATORS OF DOXBEE, THE 1ST MACEDONIAN STARTUP FOUNDED AT SEEDCAMP



WWW.CLEARVIEW.COM.MK

- > Како да направите и маркетирате мобилна апликација која ќе стигне до **повеќе од 5,2 милиони симнувања** и ќе биде преинсталирана на мобилните уреди на светски познат производител?
- > Како успешно да **добиете ангел инвестиција** и да влезете во **SeedCamp**, најпознатиот Европски „tech seed investment“ акцелератор?

Зачувајте ја датата: **на 21 април, вторник, од 17.30 до 20.30 часот** се случува Startup Grind Skopje.

Ќе го запознаеме единствениот македонски стартап кој е вбројан помеѓу [25те Top European rising startup stars](#) - тимот на [DoxOut](#), spin-off компанија на CreationPal.

Неколку факти за [DoxOut](#)

- Прв македонски стартап што има [инвестиција од SeedCamp](#);
- Претставени на [GigaOM](#), [TechCrunch](#), TechCrunch Disrupt;
- Во 2008 год. ја креираа [SportyPal](#), една од **најдобрите мобилни спортски апликации на светската сцена**. Успешно влегоа во соработка со Sony Ericsson за апликацијата да биде **преинсталирана во нивните мобилни уреди и други спортски додатоци**;
- Да не забораваме дека **SportyPal е првата cross platform мобилна апликација во светот**;
- Наградени се за **Best Fitness App on Android 2009** и една од трите најдобри апликации за **Windows Mobile in 2010**;

- Денес работат на [DoxBee](#), алатка за колаборација на документи со надворешни соработници и за склучување на договори, **која нуди функционалности кои дури ни Google Docs ги нема.**

Додека SportyPal беше (брз) успех, [DoxBee е приказна за истрајна работа и успеси кои следат](#) (it.com.mk 2014). Дојдете да научиме од успехите и грешките на Глигор, Кирил и целиот DoxOut тим.

Глигор Дачевски има повеќе од 20 години искуство во софтверската индустрија. Тој е основач и извршен директор на [DoxOut](#), креаторот на [DoxBee](#). Пред да стане стартап нинџа, Глигор основаше една од најголемите софтверски компании во Македонија - Seavus. Тој е исклучително докажан како креатор на апликации кои го освојуваат светот.

Кирил Јакимовски работи на стартапи и маркетинг. Тој верува дека иновативните технологии може да го променат светот, но само ако луѓето знаат за нив. Затоа ќе открие тајни за успешниот маркетинг и пробивањето на [DoxBee](#).

Како да се регистрирате за Startup Grind Скопје, 21 април ?

Влезниците се во продажба
[Startup Grinder: 300 денари \(5\\$\) до 20 април.](#)

Во котизацијата е вклучена 3 часовна програма, пијалок, дружба и стекнување нови контакти нови пријателства, споделување на информации и знаења, и отварање на можности за идна соработка.

Да резервирате билет пишете ни на info@clearview.com.mk или 070 29 44 19 или директно купете online од [Startup Grind страницата](#).

Се гледаме на 21 април. За локацијата ќе ве известиме до крај на неделата.

Други убави работи...

Викендов се случува [третиот CodeFest](#)
А, доаѓа и следниот [Startup Weekend Skopje](#).
Во меѓувреме, ако барате корисно парче за читање startup совети, ја препорачуваме [ReWork од Basecamp \(ex-37 signals\)](#)

Имате прашања, идеи или забелешки. Одлично! Тука сме секое време!
www.clearview.com.mk | info@clearview.com.mk | 070 29 44 19

Партнери

